



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИ

1830

2

Službeni vespnik SR

Makedonije

91001 Skopje

feb 51

A

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Вторник, 19 декември 1989

БЕЛГРАД

БРОЈ 82

ГОД. XLV

Цена на овој број е 1.050.000 динари. – Претплатата за 1989 година изнесува 1.050.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефон: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756; Телефакс 651-482

1279.

Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/70, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 11/86, 21/87, 10/88, 27/88, 31/88, 41/89, 46/89 и 60/89), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ДЕРИВАТИ НА НАФТА

Член 1

На прометот на производите од тар. број 2 на Тарифата на основниот данок на промет, основен данок на промет на производи се плаќа, и тоа за:

- | | |
|--------------------|----------|
| 1) моторен бензин: | |
| – МБ – 86 | 85,1871% |
| – МБ – 98 | 67,4136% |
| – БМБ – 95 | 55,1042% |
| 2) дизел-гориво | |
| – Д-1 | 77,9895% |
| – Д-2 | 75,5365% |
| – Д-3 | 75,0234% |

На прометот на дизел-гориво Д-2 кое за погон на трактори и земјоделска механизација го набавуваат земјоделските организации на здружен труд, земјоделските задруги, основните организации на кооперанти и воените земјоделски економии за своите потреби или за потребите на своите кооперанти индивидуални земјоделски производители, под условите и на начинот од член 6 и член 37 став 1 точка 5 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот (во натамошниот текст: Законот), основниот данок на промет на производи се плаќа по стапка од 43,7034%

На прометот на дизел-гориво кое, под условите и на начинот од член 6 и член 37 став 1 точка 5 од Законот, го набавуваат организациите на здружен труд на градскиот сообраќај исклучиво за погон на моторните возила во градскиот и приградскиот сообраќај, основниот данок на промет се плаќа по стапка од:

- | | |
|-------|----------|
| – Д-1 | 38,4190% |
| – Д-2 | 38,7267% |

На прометот на дизел-гориво кое, под условите и на начинот од член 6 и член 37 став 1 точка 5 од Законот, го набавуваат организациите на здружен труд на железничкиот, поморскиот, речниот и езерскиот сообраќај исклучиво за погон на моторни шински возила и пловни објекти, основниот данок на промет се плаќа по стапка од:

- | | |
|-------|----------|
| – Д-1 | 23,7721% |
| – Д-2 | 23,9295% |
| – Д-3 | 24,1729% |

- | | |
|--|-----|
| 3) млазно гориво и авионски бензин | 55% |
| 4) петролеј за мотори | 29% |
| 5) петролеј за осветление | 20% |
| 6) авионски и моторни масла | 27% |
| 7) минерални мазивни масла и масти, хипоидни и други минерални масла и масти, како и масла за подмачкување и примарен (суров) бензин | 10% |
| 8) течен нафтен гас во боци и контејнери | 18% |

Ако течен нафтен гас се користи со помош на специјални уреди за погон на моторни возила и на моторни

пловни објекти, основниот данок на промет на производи се плаќа по стапка од 65%;

- | | |
|--|----------|
| 9) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и масло за горење лесно специјално (ЛС) ако се продава исклучиво за загревање на станови, станбени згради, станбени простории, хотели и други угостителски објекти односно за горење во индустриски печки, и тоа: | |
| – масло за горење екстра лесно (ЕЛ) | 16,7768% |
| – масло за горење лесно специјално (ЛС) | 17,0998% |
| 10) масло за горење – мазут, и тоа: лесно (Л), средно (С), тешко (Т), екстра тешко (ЕТ), нискосулфурно лесно (НСЛ), нискосулфурно средно (НСС) и нискосулфурно тешко (НТС) | 20,2106% |

Ако маслото за горење – мазут организациите на здружен труд го набавуваат по условите и на начинот определени во член 6 и член 37 став 1 точка 5 од Законот исклучиво за потрошувачка во: производството на сурово железо во високи печки; производството на челик во Сименс-Мартинови печки, како и во длабински и загревни печки; производството на алуминиум – во сите фази (процес на расчленување на боксит со помош на натрим-хидроксид); процесот на парење на бази заради добивање глиница; процесот на производство на глиница во фаза на калцинирање односно печење на алуминиумхидрат; процесот за одржување на електролитен алуминум во течна состојба на определена температура, кој се врши во собирни печки; процесот на производство на леарски легури на алуминуму во собирни печки; производството на феро-никел; производството на цемент; производството на бакрениц во пламени печки; за топење на влошки за рафинирација во топлиниците на олово, цинк и антимион; производството на огноотпорен материјал во ротациони печки; процесот на синтерување на керамички производи; за топење на суровини (кварцен песок, доломит, натрум-фелдспат, калцинирана сода и др.) во стакларски печки; производството на амбалажно и шупливо стакло; прехранбената индустрија (производство на шеќер и масло за јадење); индустријата на градежен материјал; термоцентралиите на јаглен во кои се користи мазут за потпалување; во термоцентралиите – топланите на мазут со моќност поголема од 30 MW и во топланите во градовите кои почнале да работат до 31 декември 1983 година, основниот данок на промет на производи се плаќа по стапка од 9,79%.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на деривати на нафта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/89).

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 849
19 декември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

1280.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА БАКАР, ОЛОВО, ЦИНК И АЛУМИНИУМ И НА РУДИТЕ И КОНЦЕНТРАТИТЕ НА ТИЕ МЕТАЛИ

1. Организациите на здружен труд односно претпријатијата што произведуваат бакар, олово, цинк и алуминум можат цените на тие производи што се формирани и применети според прописите до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, при постојните услови на продажба, да ги зголемат до 9,5%, со тоа што големопродажната и малопродажната цена во која е вклучен основниот и посебниот данок на промет и посебниот данок на промет утврден со сојузен закон во височина од 3% може да се зголеми најмногу до 10%.

Цените на легури на бакар, олово, цинк и алуминиум можат да се зголемат во паритет со растежот на цените на основните и легирачките метали сразмерно со нивното учество во легурата, при постојните услови на продажба, со тоа што големопродажната и малопродажната цена во која е вклучен основниот и посебниот данок на промет и посебниот данок на промет утврден со сојузен закон во височина од 3% може да се зголеми најмногу до 10%.

Цените на рудите и на концентратите на бакар, олово и цинк можат да се зголемат сразмерно со промената на цените на тие метали.

Цените на боксит и глинца можат да се зголемат сразмерно со промената на цените на алуминиумот.

Цените од ст. 1 до 4 на оваа точка се сметаат како највисоки цени.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисокото ниво на цените на бакар, олово, цинк и алуминум и на рудите и концентратите на тие метали („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/89).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од донетна објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 854
16 декември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

1281.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА НАФТАТА И НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ

1. Организациите на здружен труд, односно претпријатијата што произведуваат нафта ги формираат цените на нафтата, зависно од квалитетот, во паритетот со просечната цена на увозната нафта од 15,781.080 динари по тон.

Цените на нафтата формирани според одредбата на став 1 од оваа точка важат франко производител, при задржување на постојните услови на продажба.

Цените формирани според одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка се сметаат за највисоки цени.

2. Организациите на здружен труд, односно претпријатијата што произведуваат нафтни деривати можат цените на нафтените деривати што ги формирале и примениле до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, при задржување на постојните услови на продажба, да ги зголемат и тоа:

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1) моторен бензин: | |
| - МБ-86 | до 9,04% |
| - МБ-98 | до 10,14% |
| - МБМ-95 | до 9,28% |

- | | |
|--|-----------|
| 2) гасно масло дизел-гориво | |
| - Д-1 | до 10,59% |
| - Д-2 | до 8,80% |
| - Д-3 | до 8,80% |
| 3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) | до 5,55% |
| 4) масло за горење лесно специјално (ЛС) | до 5,91% |
| 5) масло за горење: | |
| - лесно (Л) | до 9,20% |
| - средно (С) | до 9,20% |
| - средно нискосулфурно (СНС) | до 9,20% |
| - тешко (Т) | до 9,20% |
| - тешко нискосулфурно (ТНС) | до 9,20% |
| 6) примарен бензин | до 8,95% |
| 7) млазно гориво (ГМ-1) | до 9,83% |

Цените на другите млазни горива се формираат во паритет со цената на млазното гориво (ГМ-1);

- | | |
|---|----------|
| 8) течен гас (пропан-ПН, бутан-БН и пропан-бутан смесла - ПБС): | |
| - течен гас во боци и контејнери | до 9,15% |
| - течен гас за погон на моторни возила и моторни пловни објекти | до 9,96% |

Цените на другите течни горива се формираат во паритетот со цените на пропанот и бутанот;

- | | |
|--|----------|
| 9) авио-бензин (АБ-80/87) | до 9,83% |
| Цените на другите авио-бензини се формираат во паритет со цената на авио-бензинот (АБ-80/87) | |

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 10) петролеј за осветлување | до 9,39% |
| 11) петролеј за мотори | до 9,20% |

12) на другите нафтни деривати до 12%.

Цените на производите од одредбите под 1 до 4 став 1 на оваа точка важат франко пумпна станица, а ако прометот не се врши преку пумпна станица, цените важат франко складиште на купувачот.

3. Организациите на здружен труд, односно претпријатијата што произведуваат минерални мазира, масла и масти, хипоидни и дуги минерални масла и масти, како и масла за подмачкување можат постојните продажни цени на тие производи, со задржување на постојните услови на продажба, да ги зголемат до 8,74%.

Цените на другите минерални мазира можат да се зголемат до 12%, со задржување на постојните услови на продажба.

4. Организација на здружен труд, односно претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати цените на нафтените деривати од точка 2 под 1 до 4 на оваа одлука ги формираат во согласност со прописите, така што највисоките цени во прометот на мало изнесуваат, и тоа:

- | | |
|--|--------|
| 1) моторен бензин: | Дин/1 |
| - МБ-86 | 64.000 |
| - МБ-98 | 67.000 |
| - БМБ-95 | 81.000 |
| 2) гасно масло-дизел-гориво: | |
| - Д-1 | 56.000 |
| - Д-2 | 54.000 |
| - Д-3 | 54.000 |
| 3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) | 26.000 |
| 4) масло за горење лесно специјално (ЛС) | 25.000 |

5. Организациите на здружен труд, односно претпријатијата што вршат промет на мало и промет на големо, односно транзит можат цените на нафтените деривати од точка 2 одредби од 5 до 12 и точка 3 на оваа одлука да ги зголемат, во согласност со прописите до 12%. Така формираните цени се сметаат за највисоки продажни цени.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисоките цени на нафтата и нафтените деривати („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/89).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од донетна објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 846
16 декември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

1282.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА, НА ЖЕЛЕЗНАТА РУДА И ОГНООТПОРНИОТ МАТЕРИЈАЛ**

1. Организациите на здружен труд, односно претпријатијата што произведуваат железна руда можат цените на тие производи, формирани и применети според прописот до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, да ги зголемат до 10%, при постојните услови на продажба.

Организациите на здружен труд, односно претпријатијата што произведуваат производи на црната металургија можат цените на тие производи, формирани и применети според прописот до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, при постојните услови на продажба, да ги зголемат до 8,5%, со тоа што големопродажната и малопродажната цена во која е вклучен основниот и посебниот данок на промет, вклучувајќи го и посебниот данок на промет утврден со сојузниот закон во височина од 3%, да може да се зголеми најмногу до 10%.

Организациите на здружен труд, односно претпријатијата што произведуваат огноотпорен материјал можат цените на тие производи, формирани и применети според прописот до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, при постојните услови на продажба, да ги зголемат до 11,4%, со тоа што големопродажната и малопродажната цена во која е вклучен основниот и посебниот данок на промет, вклучувајќи го и посебниот данок на промет утврден со сојузниот закон во височина од 3%, можат да ја зголемат најмногу до 12%.

Цените од ст. 1 до 3 на оваа точка се сметаат за највисоки цени.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисокото ниво на цените на производите на црната металургија, на железната руда и огноотпорниот материјал („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/89).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 855
16 декември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

1283.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА КОКСОТ**

1. Цените на коксот што организациите на здружен труд односно претпријатијата што се занимаваат со производство на кокс ги формирале и примениле во согласност со прописот до денот на влегувањето во сила на оваа одлука можат да се зголемат до 11% при постојните услови на продажба. Така формираните цени се сметаат како највисоки цени.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката за определување на највисокото ниво на цените на коксот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/89).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 851
16. декември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

1284.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПОШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАЌАЈ**

1. Цените на услугите во внатрешниот поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај што се формирани и применети според прописот до денот на влегувањето во сила на оваа одлука можат, при постојните услови на продажба да се зголемат до 11,8%. Така формираните цени се сметаат како највисоки цени.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисокото ниво на цените на услугите во внатрешниот поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/89).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 833
16. декември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

1285.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ЗЕМНИОТ ГАС**

1. Организациите на здружен труд односно претпријатијата што произведуваат земен гас можат цените на земниот гас да ги формираат така што највисоката цена да изнесува 12.713,291 динар по Sm^3 гас, со топлотна вредност од 33.388,35 KJ на температура од 288,15 K и притисок од 1,01325 bar.

Цената од став 1 на оваа точка важи франко експлоатационо поле, при постојните услови на продажба и со тарифните ставови што според прописите постоеле на денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисоката цена на земниот гас („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/89).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 852
16 декември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

1286.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ВО ВНАТРЕШНИОТ ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ**

1. Организациите на здружен труд односно претпријатијата што вршат превоз на патници и предмети можат цените на своите услуги што ги формирале и примениле според прописот до денот на влегувањето во сила на оваа одлука да ги зголемат до 10%, при постојните услови на продажба и постојните односи на тарифните ставови. Така формираните цени се сметаат како највисоки цени.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисокото ниво на цените на услугите во внатрешниот железнички сообраќај („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/89).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 850
16. декември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

1287.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ЈАГЛЕНОТ

1. Рудниците за јаглен што склучиле самоуправни спогодби односно договори со термоцентраните можат цените на јагленот што ги формирале и примениле според прописот до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, при задржување на постојните услови на продажба, да ги зголемат до 10,7%. Така формираните цени се сметаат како највисоки цени.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисокото ниво на цените на јагленот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/89).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 847
16 декември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

1288.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА

1. Електростопанските организации на здружен труд односно претпријатијата што произведуваат и пренесуваат електрична енергија и електростопанските организации односно претпријатијата што дистрибуираат електрична енергија можат цените на електричната енергија, утврдени по тарифните ставови, што се формирани и применети според прописот до денот на влегувањето во сила на оваа одлука да ги зголемат до 12,5% под условите на продажба и по тарифните ставови што во согласност со прописите постоеја до денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Во цената што електростопанските организации односно претпријатијата ја формираат во согласност со став 1 од оваа точка е засметан износот на посебниот данок на промет утврден со сојузен закон во височина од 3%.

2. Цените формираните според точка 1 од оваа одлука се сметаат како највисоки цени.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисокото ниво на цените на електричната енергија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/89).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 845
16 декември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

1289.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКОВИ

1. Цените на производите од гранката 0119 Преработка на хемиски производи на групата 01191 подгрупата 011910 Производство на лекови и фармацевтски хемикалии, освен ветеринарски лекови, што организациите на здружен труд, односно претпријатијата ги формирале и ги примениле според прописот до денот на влегувањето во сила на оваа одлука можат да се зголемат до 12,5% при постојните услови на продажба.

2. Цените на лековите во прометот на големо и во прометот на мало, формирани во согласност со точка 1 на оваа одлука, со прописот за прометот на големо и на мало и со прописот за данокот на промет, можат да се зголемат најмногу до 12,5%.

Цените формираните по точ. 1 и 2 на оваа одлука ќе се сметаат како највисоки цени.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисокото ниво на цените на лековите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/89).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Еп. бр. 848
16 декември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

1290.

Врз основа на член 28 точ. 2, 3, 4, 7 и 8, член 29 став 1 точка 1, став 3 и точка 7 став 2, член 30 став 6 и член 30а став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89 и 70/89), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ, КОЛИЧЕСТВАТА И ВРЕДНОСТИТЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПРИМЕНУВААТ ЦАРИНСКИ ПОВЛАСТИЦИ

1. Во Одлуката за утврдување на предметите, количествата и вредностите на предметите на кои при увозот се применуваат царински повластици („Службен лист на СФРЈ”, бр. 77/89), во точка 1 зборовите: „од 100 САД долари” се заменуваат со зборовите: „од 30 САД долари”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 844
16 декември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

1291.

Врз основа на член 78 став 6 од Законот за надворешнотрговското работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 63/89), на предлог од Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДИНАРИТЕ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД ЗАМЕНА НА ДЕВИЗИ, А СЕ ЗАСМЕТУВААТ ВО ОСНОВИЦАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ НА УСЛУГИ

1. Износот на динарите што потекнуваат од заменети девизи на странски лица во овластени менаџиници и од

продадени динарски банкноти на странски банки, кој се засметува во основицата за поттикнување на извозот на услуги што претпријатијата и други правни лица од член 3 став 1 на Законот за надворешнотрговското работење (во натамошниот текст: претпријатијата) им ги даваат на странски лица, се утврдува на следниот начин:

1) динарскиот износ остварен со давање угостителски услуги за сместување односно пансион на странски лица се утврдува така што од износот остварен со давањето на тие услуги на странски лица се одбива динарската противвредност на наплатите извршени во девизи;

2) динарскиот износ остварен со давање други угостителски и туристички услуги на странски лица се утврдува со примена на процентот на учество на динарскиот износ од одредбата под 1) на оваа точка во вкупно остварената реализација по основ на давање други угостителски и туристички услуги на странски и домашни лица.

2. Претпријатијата кои не даваат услуги за сместување, износот на динарите кој во смисла на оваа одлука се засметува во основицата за поттикнување на извозот, го утврдуваат врз основа на книговодствената документација за извршените услуги и за остварените наплати од која може да се утврди дека услугата му е дадена на странско лице. Таа документација ја заверува овластеното лице во претпријатието што ја извршило услугата.

Туристичките агенции можат во износот на динарите што, во смисла на оваа одлука, се засметува во основицата за поттикнување на извозот, да го засметаат само износот на динарите кој се однесува на реализацијата на нивните услуги при договарањето на хотелските и угостителските услуги на претпријатијата што не се во нивниот состав.

3. Претпријатијата што даваат сообраќајни услуги во вршењето на туристички услуги, износот на динарите што, во смисла на оваа одлука, се засметува во основицата за поттикнување на извозот, го утврдуваат врз основа на книговодствената и друга документација за извршените услуги и остварените наплати на услугите дадени на странско лице.

4. Вкупниот износ на динарите од точ. 1, 2 и 3 на оваа одлука се утврдува врз основа на дадените услуги, најмногу до износот на динарската противвредност на девизиот

прилив остварен со замена на девизите за динари од странски лица кај овластените менувачници и износот остварен со продажба на динарски банкноти на странски банки, под услов девизиот прилив да е пренесен на сметките на Народната банка на Југославија во странство.

5. Претпријатијата го утврдуваат износот на динарите што, во смисла на оваа одлука, се засметува во основицата за поттикнување, месечно или тримесечно, кумулативно. Тие пресметки се поднесуваат во рок од 60 дена од денот на истекот на периодот за кој се поднесува пресметката.

6. Податоци за остварениот девизен прилив, во смисла на точка 4 од оваа одлука, обезбедува Народната банка на Југославија, а податоци за извршените пресметки од точка 5 на оваа одлука обезбедуваат народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини.

Ако според податоците од став 1 на оваа точка вкупниот износ на динарите, што е искажан како основица за пресметка од оваа одлука, не е покриен со износот на динарската противвредност од точка 4 на оваа одлука, претпријатијата се должни да поднесат корективна пресметка и да го вратат вишокот на исплатените средства по основ на поттикнување.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за методологијата за утврдување на износот на динарите што потекнуваат од замена на девизи, а се засметуваат во основицата за поттикнување на извозот на услуги што организациите на здружен труд им ги даваат на странски лица („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/86).

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 843

14. декември 1989 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

1292.

Врз основа на член 2 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/89) во спогодба со сојузниот секретар за земјоделство, сојузниот секретар за трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Височината на посебната давачка претставува разлика меѓу просечната цена на домашниот пазар и увозната цена. Увозната цена е износот кој претставува царинска основица на производот, зголемен за износот на царината и другите увозни давачки, без посебна давачка.

2. Просечните цени на домашниот пазар во смисла на точка 1 од оваа наредба се:

Реден број	Тарифен број на Царинската тарифа	Тарифна ознака	Наименување на стоките	Просечна цена на домашниот пазар
1	2	3	4	5
				Дин/kg
1	01.02	0102.90 0102.901 0102.904 0102.905 0102.906	Живи животни, вид говеда: – Друго: – бикови – јуниња за гоеење (од 200 до 280 kg) – јуниња згоени над 280 до 450 kg – јуниња згоени	164.280 185.000 164.280 164.280
2	01.03	0103.9 0103.91 0103.913 0103.919 0103.92 0103.922 0103.923 0103.929	Свињи живи: – Друго: – со маса помала од 50 kg: – масни за колење – друго – со маса од 50 kg или повеќе: – месести за колење – масни за колење – друго	125.840 125.840 130.000 114.400 114.400
3	01.04	0104.10 0104.102 0104.109	Овци и кози, живи: – Овци: – за колење – јагниња, други	87.800 132.800

1	2	3	4	5
4	01.05	0105.9	Живина домашна, жива (кокошки, пајки, гуски, мисирки и морки):	
		0105.91	- Друго:	
		0105.919	---= кокошки:	
			---- други	72.220
5	02.01	0201.10	Месо говедско, свежо или разладено:	
		0201.101	- Трупови и полутки:	
		0201.102	---- телшки	377.660
		0201.103	---- јунешки	257.450
		0201.109	---- говедски	196.860
		0201.20	---- други	196.860
		0201.201	- Други парчиња со коски:	
		0201.202	---- телшки	498.510
		0201.2021	---- јунешки:	
		0201.2022	----- компензирани четврти	344.980
		0201.2023	----- предни четврти	293.490
		0201.2029	----- задни четврти	393.890
		0201.203	----- друго	234.280
		0201.2031	---- говедски:	
		0201.2032	----- компензирани четврти	263.790
		0201.2033	----- предни четврти	224.420
		0201.2039	----- задни четврти	301.190
		0201.30	---- друго	179.140
		0201.301	- Без коски:	
		0201.302	---- телшки	664.680
		0201.3021	---- јунешки:	
		0201.3022	----- компензирани четврти	458.260
		0201.3023	----- предни четврти	393.900
		0201.3029	----- задни четврти	525.200
		0201.303	----- друго	314.090
		0201.3031	---- говедски:	
		0201.3032	----- компензирани четврти	350.410
		0201.3033	----- предни четврти	301.190
		0201.3039	----- задни четврти	401.590
		0201.309	---- друго	240.170
6	02.02	0202.10	Месо говедско, замрзнато:	
		0202.101	- Трупови и полутки:	
		0202.102	---- телшки	264.360
		0202.103	---- јунешки	180.210
		0202.109	---- говедски	137.800
		0202.20	---- друго	137.800
		0202.201	- Други парчиња со коски:	
		0202.202	---- телшки	348.960
		0202.2021	---- јунешки:	
		0202.2022	----- компензирани четврти	241.490
		0202.2023	----- предни четврти	205.440
		0202.2029	----- задни четврти	275.720
		0202.203	----- друго	163.990
		0202.2031	---- говедски:	
		0202.2032	----- компензирани четврти	184.650
		0202.2033	----- предни четврти	157.090
		0202.2039	----- задни четврти	210.830
		0202.209	----- друго	125.390
		0202.30	---- друго	189.350
		0202.301	- Без коски:	
		0202.302	---- телшки	465.280
		0202.3021	---- јунешки:	
		0202.3022	----- компензирани четврти	320.780
		0202.3023	----- предни четврти	275.730
		0202.3029	----- задни четврти	367.640
		0202.303	----- друго	219.860
		0202.3031	---- говедски:	
		0202.3032	----- компензирани четврти	245.280
		0202.3033	----- предни четврти	210.830
		0202.3039	----- задни четврти	281.110
		0202.309	---- друго	168.120
7	02.03	0203.1	Месо свињско, свежо, разладено или замрзнато:	
		0203.11	- Свежо или разладено:	
		0203.12	-- трупови и полутки	273.420
		0203.19	-- бутови, плешки парчиња од нив, со коски	399.190
		0203.2	-- друго	359.270
		0203.21	- Смрзнато:	
		0203.22	-- трупови и полутки	191.390
		0203.29	-- бутови, плешки и парчиња од нив, со коски	279.430
			-- друго	251.490
8	02.04	0204.10	Месо овчо или козјо, свежо, разладено или смрзнато:	
		0204.2	- Трупови и полутки, јагнешки, свежи или разладени	265.600
		0204.21	- Друго месо овчо, свежо или разладено:	
		0204.22	-- трупови и полутки	175.600
		0204.23	-- други парчиња со коски	175.600
		0204.4	-- без коски	219.500
		0204.41	- Друго месо овчо, замрзнато:	
			-- трупови и полутки	122.920

1	2	3	4	5
		0204.42	-- други парчиња со коски	122.920
		0204.43	-- без коски	153.650
9	02.07		Месо и јастиви отпадоци од живина од тар. број 01.05 свежи, разладени или замрзнати:	
		0207.10	- Живина, неисечена во парчиња, свежа или разладена	164.620
		0207.2	- Живина, неисечена во парчиња, замрзната:	
		0207.21	-- кокошки, домашни	115.230
		0207.3	- Живина исечена во парчиња и отпадоци, вклучувајќи цигери, свежи или разладени:	
		0207.39	-- друго	139.920
		0207.4	- Живина исечена и отпадоци, освен цигери, замрзнати:	
		0207.41	-- од кокошки, домашни	97.940
10	04.01		Млеко и павлака, неконцентрирани и без додатен шеќер или други материји за засладување:	
		0401.20	- Со содржиња на маснотија преку 1% до 6% по маса	16.000
11	04.02		Млеко и павлака, концентрирани или со содржина на додатен шеќер или други материји за засладување:	
		0402.2	- Во прав, гранули или во други цврсти облици, со содржина на маснотија преку 1,5% по маса:	
		0402.21	-- без додатен шеќер или други материји за засладување	273.000
		0402.9	- Друго:	
		0402.91	-- без додатен шеќер или други материји за засладување	273.000
12	04.05	0405.00	Путер и други маснотии и масла добиени од млеко:	
		0405.001	---- путер свеж	330.000
13	04.09	0409.00	Мед, природен:	
		0409.001	---- во пакување до 25 kg	187.100
		0409.009	---- во други пакувања	155.900
14	10.01		Пченица и наполица:	
		1001.10	- Тврда пченица:	
		1001.102	---- друга	10.400
		1001.90	- Друго:	
		1001.902	---- друга пченица	9.500
15	10.03	1003.00	Јачмен:	
		1003.002	---- пиварски	10.800
16	10.05		Пченка:	
		1005.90	- Друга:	
		1005.901	---- бела	9.400
		1005.902	---- жолта	9.400
		1005.909	---- други	9.400
17	10.06		Ориз:	
		1006.10	- Ориз во лушпа (арпа или суров):	
		1006.109	---- други	31.610
		1006.20	- Ориз излупен (констенлив)	91.300
		1006.30	- Ориз, полубланширан или бланширан па и полиран или глазиран:	
		1006.301	---- полубел и бел	94.950
		1006.309	---- полиран и глазиран	98.600
		1006.40	- Кршен ориз	68.470
18	11.07		Слад, пржен или непржен:	
		1107.10	- Непржен	34.000
		1107.20	- Пржен	37.400
19	12.01	1201.00	Соја во зрно, вклучувајќи и кршена или дробена	24.430
20	12.05	1205.00	Семе од маслена репка, вклучувајќи кршено или дробена	22.210
21	12.06	1206.00	Семе од сончоглед, вклучувајќи кршено или дробено	23.140
22	12.10		Хмель, свеж или сушен, вклучувајќи дробен или мелен или во облик на пелети; лупулин:	
		1210.10	- Хмель, недробен ниту мелен ниту во облик на пелети	250.000
		1210.20	- Хмель, дробен или мелен или во облик на пелети; лупулин:	
		1210.201	---- хмель, дробен или во облик на пелета	275.000
		1210.209	---- лупулин	-
23	12.12		Рокчиња, морски и други алги, шеќерна репка, шеќерна трска, свежи или суви, вклучувајќи мелени; голушки и јатки од голушки на овошје и други растителни производи (вклучувајќи корен од цикорија, непржен од видот (<i>Cichorium intybus sativum</i>) вид што првенствено се употребува за човечка исхрана, на друго место, неспомнати ниту вклучени:	
		1212.9	- Друго:	
		1212.91	---- шеќерна репка	2.140 Дин/1
24	15.07		Соино масло и негови фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани:	
		1507.10	- Сурово масло, вклучувајќи дегумирано (без смола)	57.900
		1507.90	- Друго	77.180
25	15.12		Масло од семе на сончоглед, шафраника и памуково семе и нивни фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани:	
		1512.1	- Масло од сончоглед и шафраника и нивни фракции:	
		1512.11	--- сурово масло	68.100
		1512.19	--- друго	90.800
26	15.14		Масло од репка или масло од синап и нивни фракции, рафинирани или нерафинирани, но хемиски немодификувани:	
		1514.10	- Сурово масло:	
		1514.101	---- од репка	57.900

1	2	3	4	5
		1514.90	- Друго:	
		1514.901	---- од репка	77.180 Дин/kg
27	17.01		Шеќер од шеќерна трска и шеќерна репка и хемиски чиста сахароза, во цврста состојба:	
		1701.1	- Суров шеќер без додатни средства за амортизација и материји за бојосување:	
		1701.11	-- шеќер од шеќерна трска	63.500
		1701.12	-- шеќер од шеќерна репка	63.500
		1701.9	- Друго:	
		1701.99	-- друго:	
		1701.991	---- шеќер од шеќерна трска, рафиниран	66.300
		1701.992	---- шеќер од шеќерна репка, рафиниран	66.300
				Дин/1
28	22.04		Вино од свежо грозје, вклучувајќи зајакнати вина; шира од грозје, освен онаа од тар. број 20.09;	
		2204.2	- Други вина; шира од грозје со запрена ферментација со додавање на алкохол:	
		2204.21	-- во садови до 2 l:	
		2204.211	---- вино трпезно	46.950
		2204.212	---- вино квалитетно:	
		2204.2125	----- бело	61.410
		2204.2129	----- друго	61.410
		2204.219	---- вино десертно	111.270
29	23.04		Маслени погачи и други цврсти остатоци добиени при екстракција на масло од соја, немелени, мелени или пелетизирани:	
		2304.001	---- од соја	20.000
		2309.009	---- друго	20.000
30	24.01		Тутун суров или непреработен, отпадоци од тутун:	
		2401.10	- Тутун, неоджилен	70.100
		2401.20	- Тутун, делумно или наполно оджилен	125.900
		2401.30	- Отпадоци од тутун	7.050

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 73/89).

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 1400/5
18 декември 1989 година
Белград

Сојузен секретар за
земјоделство,
Назми Мустафа, с. р.

СОДРЖИНА :

	Страна
1279. Уредба за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на деривати на нафта	2025
1280. Одлука за определување највисокото ниво на цените на бакар, олово, цинк и алуминиум и на рудите и концентратите на тие метали	2026
1281. Одлука за највисоките цени на нафтата и нафтените деривати	2026
1282. Одлука за определување највисокото ниво на цените на производите на црната металургија, на железната руда и огноотпорниот материјал	2026
1283. Одлука за определување највисокото ниво на цените на коксот	2027
1284. Одлука за определување највисокото ниво на цените на услугите во внатрешниот поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај	2028
1285. Одлука за определување највисоките цени на земниот гас	2028
1286. Одлука за определување највисокото ниво на цените на услугите во внатрешниот железнички сообраќај	2028
1287. Одлука за определување највисокото ниво на цените на јагленот	2028
1288. Одлука за определување највисокото ниво на цените на електричната енергија	2028
1289. Одлука за определување највисокото ниво на цените на лекови	2028
1290. Одлука за измени на Одлуката за утврдување на предметите, количествата и вредностите на предметите на кои при увозот се применуваат царински повластици	2028
1291. Одлука за методологијата за утврдување на износот на динарите што потекнуваат од замена на девизи, а се засметуваат во основицата за поттикнување на извозот на услуги	2028
1292. Наредба за височината на посебната давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи	2029